

**ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуранс Груп АД
Скопје**

Финансиски извештаи
За годината завршена на 31 декември 2019 година
со извештај на независниот ревизор

Содржина

Извештај на независниот ревизор

Финансиски извештаи

Биланс на успех	3-6
Биланс на состојба	7-11
Извештај за промените во капиталот	12-13
Извештај за паричниот тек	14-16
Белешки кон финансиските извештаи	17-61

Извештај на независниот ревизор

До Акционерите и Надзорниот Одбор на ВИНЕР Лајф – Виена Иншуранс Груп АД Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ВИНЕР Лајф – Виена Иншуранс Груп АД Скопје, кои што ги вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31 декември 2019 година, како и биланс на успех, извештајот за промени во капиталот и извештајот за паричните текови за годината којашто завршува тогаш, и белешките, кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија прифатени во Република Северна Македонија ("Стандардите"). Стандардите бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи, за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на ентитетот.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиски извештаи ја прикажуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ВИНЕР Лајф – Виена Иншуренс Груп АД Скопје заклучно со 31 декември 2019 година, резултатите од работењето, како и паричните текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Извештај за останати правени и регулаторни барања

Годишниот извештај е подготвен од страна на Менаџментот во согласност со барањата на Законот за Трговски Друштва, член 384.

Менаџментот е одговорен за подготвувањето на Годишната сметка и Годишниот извештај на Друштвото, кои се одобрени од страна на Надзорниот одбор на ВИНЕР Лајф – Виена Иншуренс Груп АД Скопје.

Според барањата на Законот за Ревизија, известуваме дека историските информации прикажани во Годишниот извештај подготвен од страна на Менаџментот на ВИНЕР Лајф – Виена Иншуренс Груп АД Скопје во согласност со член 384 од Законот за Трговски Друштва е конзистентен во сите материјални аспекти со финансиските информации прикажани во Годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ВИНЕР Лајф – Виена Иншуренс Груп АД Скопје, на крајот на и за годината која завршува на 31 декември 2019 година.



Драган Давитков
Управител



Симе Јовановски
Овластен ревизор

ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје

27 март 2020
Скопје, Северна Македонија

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на успех

A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА)

1. Бруто полисирана премија за осигурување
2. Бруто полисирана премија за соосигурување
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ретроцесија
6. Промена во бруто резервата за преносна премија
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување

II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА

1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани јединители
 2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти
 - 2.1 Приходи од наемници
 - 2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти
 - 2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти
 3. Приходи од камати
 4. Позитивни курсни разлики
 5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)
 6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка
 - 6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба
 - 6.2 Финансиски вложувања за тргуваче (по објективна вредност)
 - 6.3 Останати финансиски вложувања
 7. Останати приходи од вложувања
- III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ**
- IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ**
- V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ**

Белешка	2019	2018
	325.943	276.494
7	260.518	236.953
7	291.559	268.454
	-	-
7	(30.609)	(30.905)
7	(386)	(579)
	-	-
7	(46)	(17)
8	55.801	24.356
	-	-
	-	-
8	25.952	23.252
8	520	40
8	28.775	-
	-	-
8	554	1.065
	-	-
	-	-
	7.518	13.117
	130	110
	1.977	1.957

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019
 (сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на успех (продолжува)

Белешка	2019	2018
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	(316.376)	(271.322)
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)	9	(30.154)
1. Бруто исплатени штети	9	(35.716)
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања		-
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување		-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	9	4.408
5. Промени во бруто резервите за штети	9	889
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување		-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	9	265
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	10	(67.274)
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување	10	(67.274)
1.1 Промени во бруто математичката резерва	10	(87.312)
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	10	20.038
2. Промени во еклизијационата резерва, нето од реосигурување		-
2.1 Промени во бруто еклизијационата резерва		-
2.2 Промени во бруто еклизијационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување		-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување)		-
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви		-
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување		-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОННИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕННИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	10	(96.646)
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	10	(96.646)
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување		-

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуранс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019
 (сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на успех (продолжува)

IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ

1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)

V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДЕУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

1. Трошоци за стекнување

- 1.1 Провизија
- 1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа
- 1.3 Останати трошоци за стекнување

1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)

2. Административни трошоци

- 2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста
- 2.2 Трошоци за вработените
 - 2.2.1 Плати и надоместоци
 - 2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата
 - 2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување
 - 2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени
 - 2.2.5 Останати трошоци за вработени
- 2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки
- 2.4 Останати административни трошоци
 - 2.4.1 Трошоци за услуги
 - 2.4.2 Материјални трошоци
 - 2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето

VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА

1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста
2. Трошоци за камати
3. Негативни курсни разлики
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба
 - 5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба
 - 5.2 Финансиски вложувања за тргуваче (по објективна вредност)
 - 5.3 Останати финансиски вложувања
6. Останати трошоци од вложувања

Белешка	2019	2018
	(58)	(237)
	(58)	(237)
11	(117.415)	(122.096)
11	(69.637)	(75.891)
11	(62.286)	(69.438)
11	(5.122)	(3.831)
11	(2.229)	(2.622)
11	(47.778)	(46.205)
11	(2.042)	(1.713)
11	(27.756)	(26.017)
11	(17.931)	(17.849)
	(2.579)	(1.785)
	(6.712)	(5.874)
	(535)	(509)
11	(3.839)	(1.901)
11	(14.141)	(16.573)
11	(9.663)	(9.333)
11	(1.961)	(2.243)
11	(2.517)	(4.997)
	(3.504)	(1.139)
	(998)	(978)
	(615)	(35)
	(1.551)	-
	-	-
	-	-
	-	-
	(341)	(126)

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019
 (сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на успех (продолжува)

- VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ**
 1. Трошоци за превентива
 2. Останати осигурително технички трошоци , намалени за реосигурување
- VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА**
- IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА**
- X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ**
- XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ**
- XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА**
- XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК**
- XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ**
- XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ**

Белешка	2019	2018
	(1.417)	(935)
	(1.417)	(935)
	1.163	(5.071)
	(1.072)	(1.153)
	9.567	5.172
12	(1.121)	(711)
	8.446	4.461
	-	-

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуранс Груп АД Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на состојба

БИЛАНС НА СОСТОЈАНИЕ		Белешка	31.12.2019	31.12.2018
АКТИВА				
A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА				
1. Гудвил		13	5.464	3.189
2. Останати нематеријални средства		13	5.464	3.189
Б. ВЛОЖУВАЊА		15, 16	812.070	719.257
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА				
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста			-	-
1.1 Земјиште			-	-
1.2 Градежни објекти			-	-
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста			-	-
2.1 Земјиште			-	-
2.2 Градежни објекти			-	-
2.3 Останати материјални средства			-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ				
1. Акции, уделни и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници			-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група – подружници			-	-
3. Акции, уделни и останати сопственички инструменти во придрожени друштва			-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придрожени друштва и заеми на придрожени друш.			-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група – подружници			-	-
6. Останати финансиски вложувања во придрожени друштва			-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети			-	-
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА				
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување				
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		15	61.548	61.605
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година			61.548	-
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба				
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		15	496.011	434.617
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година			69	20.425
2.3 Акции, уделни и останати сопственички инструменти			495.942	406.080
2.4 Ации и уделни во инвестициски фондови			-	-
			-	8.112

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на состојба (продолжува)

	Белешка	31.12.2019	31.12.2018
3. Финансиски вложувања за тргуваче			
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	15	292	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови		292	-
4. Депозити, заеми и останати пласмани	16	254.219	223.035
4.1 Дадени депозити	16	253.000	221.774
4.2 Заеми обезбедени со хипотека		-	-
4.3 Останати заеми	16	1.219	1.261
4.4 Останати пласмани		-	-
5. Деривативни финансиски инструменти		-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ	19	67.965	47.708
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	19	337	383
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	19	67.215	47.177
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	19	413	148
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот		-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕННИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА			
ИНВЕСТИЦИСКИ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	15	179.348	82.705
д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА		-	-
1. Одложени даночни средства		-	-
2. Тековни даночни средства		-	-
ѓ. ПОБАРУВАЊА	17	56.670	59.809
І. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ	17	8.033	8.059
1. Побарувања од осигуреници	17	8.033	8.059
2. Побарувања од посредници		-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување		-	-

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019
 (сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на состојба (продолжува)

	Белешка	31.12.2019	31.12.2018
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	17	4.408	2.934
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување		4.408	2.934
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		-	-
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА	17	44.229	48.816
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	17	27.412	32.146
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	17	16.751	16.268
3. Останати побарувања	17	66	402
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ			
E. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		53.123	36.300
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ)	14	2.371	1.737
1. Опрема	14	2.253	1.511
2. Останати материјални средства		118	226
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	18	50.753	34.563
1. Парични средства во банка	18	50.751	34.558
2. Парични средства во благајна	18	2	5
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти		-	-
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР			
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА			
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини		-	-
2. Одложени трошоци на стекнување		-	-
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци		-	-
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ			
S. ВКУПНА АКТИВА		1.174.640	948.968
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА		-	-

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019
 (сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на состојба (продолжува)

	Белешка	31.12.2019	31.12.2018
ПАСИВА			
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	21	241.778	232.308
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ	21	356.934	356.934
1. Запишан капитал од обични акции	21	356.934	356.934
2. Запишан капитал од приоритетни акции		-	-
3. Запишан а неуплатен капитал		-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ		-	-
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА		1.695	(5.057)
1. Материјални средства		-	-
2. Финансиски вложувања		1.695	926
3. Останати ревалоризациони резерви		-	(5.983)
IV. РЕЗЕРВИ		-	5.728
1. Законски резерви		-	-
2. Статутарни резерви		-	-
3. Резерви за сопствени акции		-	-
4. Откупени сопствени акции		-	-
5. Останати резерви		-	5.728
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА		-	-
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА		(125.297)	(129.758)
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД		8.446	4.461
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД		-	-
B. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ		-	-
B. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ	19	540.046	453.236
I. Бруто резерви за преносни премии	19	5.527	5.140
II. Бруто математичка резерва	19	522.196	434.883
III. Бруто резерви за штети	19	12.323	13.213
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти		-	-
V. Бруто еквилизациона резерва		-	-
VI. Бруто останати технички резерви		-	-
G. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	19	179.348	82.703
D. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ		227	1.344
1. Резерви за вработени		227	144
2. Останати резерви		-	1.200
Г. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ		786	496
1. Одложени даночни обврски		-	-
2. Тековни даночни обврски		786	496
E. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		66.660	46.766

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019
 (сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на состојба (продолжува)

Ж. ОБВРСКИ

I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

1. Обврски спрема осигуреници
2. Обврски спрема застапници и посредници
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување

II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ

1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување

III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување
2. Обврски по основ на финансиски вложувања
3. Останати обврски

3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА

И. ВКУПНА ПАСИВА

J. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА

Белешка	31.12.2019	31.12.2018
	140.403	125.456
	-	-
	-	-
	-	-
	32.026	31.859
	32.026	31.859
20	108.377	93.597
20	38.714	28.966
20	61.500	61.500
20	8.163	3.131
	5.392	6.659
	1.174.640	948.968
	-	-

Финансиските извештаи се одобрени од Управниот одбор на Друштвото на 05 март 2020 и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Друштвото на 13 март 2020 година.

Потпишано во име на Винер Лајф ВИГ АД Скопје:

Дарко Дедиќ
 Претседател и член на Управен Одбор
 Овластен сметководител

Бернд Ацхатз
 Член на Управен Одбор

Мартин Теов
 Член на Управен Одбор



ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуранс Груп АД Скопје
финансиски извештај за годината завршена на 31 декември 2019
 (сите износи се во штеди МКД освен ако не е поинку наведено)

Извештај за промените во капиталот

Позиција	Белешка	Акционе рски капитал	Премии на емитирани акции	Законски и резерви	Статутарни резерви	Резерви за останати сопствени и акции	Остапнати резерви и акции	Ревалоризациони резерви	Пренесен а загуба	Добивка за тековна година	Вкупно капитал и резерви
Состојба на 01 јануари 2018 година						(2.570)	(2.570)		7.090	(132.636)	2.878
Промена во сметководствените политики											-
Исправка на грешки во претходниот период											-
Состојба на 01 јануари 2018 година – преправено						(2.570)	(2.570)		7.090	(132.636)	2.878
Трансфер на добивка										2.878	(2.878)
Добивка или загуба за 2018 година											-
Добивка или загуба за 2018 година											-
Несопственички промени во капиталот											-
Неревализирани добивки/загуби од материјални средства											-
Неревализирани добивки/загуби од финансиски вложувања/расположливи за продажба											-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања/расположливи за продажба											-
Останати несопственички промени во капиталот											-
Сопственички промени во капиталот											-
Зголемување/накупување на акционерскиот капитал											-
Останати уплати од страна на сопствениците											-
Исплатата на дивиденда											-
Останата распределба на сопствениците											-
Состојба на 31 декември 2018 година											356.934
											5.728
											(5.057)
											4.461
											232.308

ВИНЕР ПАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештај за годината завршена на 31 декември 2019
(сите износи се во штеди МКД освен ако не е поинаку наведено)

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019
 (сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за паричниот тек

A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси
2. Премија за реосигурување и ретроцесија
3. Приливи од учество во надомест на штети
4. Примени камати од работи на осигурување
5. Останати приливи од деловни активности

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија
4. Надоместоци и други лични расходи
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување
6. Платени камати
7. Данок на добивка и останати јавни давачки
8. Останати одливи од редовни активности

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

Белешка	2019	2018
	308.854	267.849
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	302.456	263.026
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	3.031	3.539
3. Приливи од учество во надомест на штети	-	-
4. Примени камати од работи на осигурување	-	-
5. Останати приливи од деловни активности	3.367	1.283
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	(156.633)	(144.712)
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	(35.708)	(28.234)
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	-	-
4. Надоместоци и други лични расходи	(33.067)	(26.993)
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	(64.987)	(70.363)
6. Платени камати	(997)	(1.411)
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	(2.578)	(17.710)
8. Останати одливи од редовни активности	(19.296)	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	152.221	123.137
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	-	-

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуранс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019
 (сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наредено)

Извештај за паричниот тек (продолжува)

Белешка	2019	2018
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1. Приливи по основ на нематеријални средства	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	-	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани јединици	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	22.996	32.676
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	75.100	42.386
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	-	-
8. Приливи од камати	25.098	19.606
	(259.225)	(212.417)
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1. Одливи по основ на нематеријални средства	(28)	(1.045)
2. Одливи по основ на материјални средства	(1.649)	(343)
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани јединици	-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	(154.720)	(146.780)
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	(102.828)	(64.249)
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	-	-
8. Одливи од камати	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
	(136.031)	(117.748)

ВИНЕР ПАЈФ - Виена Иншуранс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за паричниот тек (продолжува)

Белешка	2019	2018
В. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		(978)
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	-	(978)
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		(978)
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ	432.048	362.518
д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ	(415.858)	(358.108)
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ	16.190	4.410
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ	-	-
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	18	34.563
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	18	-
Ѕ. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	18	50.753
		34.563

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наредено)

1. Општи информации

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје ("Друштвото") е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Северна Македонија.

Адресата на регистрираното седиште на Друштвото е:

Ул.11ти Октомври бр.25, кат 8
1000 Скопје

Република Северна Македонија

Друштвото е регистрирано за вршење на 4 класи на осигурување (класа 1, класа 2, класа 19 и класа 21). Друштвото ја доби лиценцата за работа на 17 декември 2010 година, но основањето на друштвото се изврши на 11 јануари 2011 година. Друштвото е во целосна сопственост на Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, која е и матична компанија на Друштвото.

2. Основа за изготвување

(а) Извештај за усогласеност

Финансиските извештаи се изгответи во согласност со Законот за трговски друштва (Службен весник на Република Македонија број 28/2004 со измените 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 162/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/18, 120/18, 239/18), Законот за супервизија на осигурувањето (Сл. Весник 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 79/2007, 08/2008, 88/2008, 56/2009, 67/2010, 44/2011, 112/2011, 07/2012, 30/2012, 45/2012, 60/2012, 64/2012, 23/2013, 188/2013, 30/2014, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018, 198/2018, 101/2019), Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија објавени во "Правилникот за водење сметководство" (Службен весник број 159/2009, 164/2010 и 107/2011 применлив од 1 јануари 2012 година), "Правилникот за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување" (Службен весник бр. 148/2010, 41/2011, 170/2019), "Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси" (Службен весник број 169/2010, 141/2013 и 61/2016), "Правилникот за формата и содржината на Извештајот за вреднување на ставките вл Билансот на состојба" (Службен весник бр. 67/2011), "Правилникот за вложување на средствата на математичката резерва кои се посебно издвоени од друштвата за осигурување по основ на договорите за осигурување на живот во ерска со удели во инвестициски фондови кога осигуреникот во презема инвестициониот ризик, вреднување, начин и рокови за известување" (Службен весник бр. 122/2019) и се презентирани во согласност со "Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување" (Службен весник број 5/2011, 41/2011, 64/2011, 187/2013 и 61/2016, 170/2019) и "Правилникот за формата и содржината на дополнителните финансиски извештаи на друштвата за осигурување и/или реосигурување" (Службен весник бр 44/2012, 61/2016, 36/2019). Правилникот за водење сметководство ги содржи Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување од МСФИ 1 до МСФИ 8, Меѓународните Сметководствени Стандарди од МСС 1 до МСС 41, толкувањата издадени од Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ) од 1 до 17 и толкувањата на Постојниот комитет на толкувања (ПКТ) од ПКТ 7 до ПКТ 32, МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, МСФИ 13, МСФИ 14, МСФИ 15, МСФИ 16, КТМФИ 18, КТМФИ 19, КТМФИ 20 и КТМФИ 21 не се објавени во Правилникот за водење сметководство. МСФИ 20 и КТМФИ 21 не се објавени во Правилникот за водење сметководство. Последната промена беше објавена во 1997 и оттогаш неколку промени следеа. Последната промена беше објавена во декември 2010.

ВИНЕР ПАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

2. Основа за изготвување (продолжува)

(а) Извештај за усогласеност (продолжува)

Друштвото ги применува сите релевантни стандарди и измените и интерпретациите кои се објавени во Службен Весник.

Финансиските извештаи на Друштвото за годината што заврши на 31 декември 2019 година беа одобрени за издавање од страна на Управниот Одбор на 5 март 2020 и од Надзорниот Одбор на Друштвото на 13 март 2020 година.

(б) Основи за мерење

Финансиските извештаи се подготвени согласно концептот на набавна вредност, освен за вреднувањето на вложувањата кои се мерат според објективна вредност.

(в) Функционална и известувачка валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари ("МКД" или "денари"), која е функционална валута на Друштвото. Освен каде што е наведено поинаку, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

(г) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите.

Процenkите и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато искуство и различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги во предвид околностите, и претставуваат основа за донесување на одлуки за сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не може да се утврди на друг начин. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки. Проценките и претпоставките постојано се пре гледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди. Расудувањата направени од страна на раководството при примената на сметководствените политики кои имаат значително влијание врз финансиските извештаи и проценките со значителен ризик од материјални корекции во следната година се објаснети во белешка 4.

(г.1) Промена во сметководствена политика

Во текот на 2019 година, Агенцијата за супервизија на осигурување донесе Правилник за вложување на средствата на математичката резерва кои се посебно издвоени од друштвата за осигурување по основ на договорите за осигурување на живот во врска со удели во инвестициски фондови кога осигуреникот го презема инвестициониот ризик, вреднување, начин и рокови за известување ("Правилник"), издаден во мај 2019 година и објавен во Службен весник бр.122/2019 година.

Согласно Правилникот, сите вложување на средствата кои се посебно издвоени од друштвата за осигурување по основ на договорите за осигурување каде инвестицискиот ризик го превзема осигуреникот, Друштвата за осигурување се должни да ги вложуваат ризик во удели на отворени инвестициски фондови кои се регистрирани во Република Северна Македонија и треба да се класифицираат како "Чувани за тргување (по објективна вредност преку Билансот на успех)".

Правилникот се применува проспективно и за целите на изготвување на финансиските извештаи, применет е за целата година што завршува на 31 декември 2019 година.

2. Основа за изготвуване (продолжува)

(1.4) Промена во сматководствена политика (продолжува)

Задри усогласување со барањата на Правилникот, Друштвото ја смени својата сметководствена политика во однос на класификацијата на вложувањата на средствата кои се посебно издвоени од друштвата за осигурување по основ на договорите за осигурување каде инвестицискиот ризик го превзема осигуреникот, како и признавањето на промените во обврската за осигурување поврзана со договорите за осигурување каде инвестицискиот ризик го превзема осигуреникот.

Пред промената Друштвото ги класифицираше вложувањата на средствата кои се посебно издвоени од друштвата за осигурување по основ на договорите за осигурување, каде инвестицискиот ризик го превзема осигуреникот како расположливи за проджба, признавајќи ги промените во објективната вредност (нереализирана добивка / загуба) во извештајот за друга сеопфатна добивка. За да се презентираат порелевантни информации, во согласност со МСФИ 4.30, Друштвото ја признаваше промената на релевантната обврска за осигурување во извештајот за останата сеопфатна добивка до степен до кој нереализираните добивки и/или загуби на средствата се признаваат во извештајот за друга сеопфатна добивка.

По промената, Друштвото ги класифицира вложувањата на средствата кои се посебно издвоени од друштвата за осигурување по основ на договорите за осигурување каде инвестицискиот ризик го превзема осигуреникот, како "Чувани за тргувanje (по нереализирана добивка / загуба) на вложувањата чувани за тргувanje се признаваат како дел од билансот на успех. Соодветно на тоа, промените во обврската за осигурување поврзана со договорите за осигурување каде инвестицискиот ризик го превзема осигуреникот се признава во билансот на успех.

Промената во сметководствената политика влијае на следните ставки од финансиските извештаи (компаративните податоци не се прилагодуваат и презентирани само за реверенса):

	31 декември 2019	31 декември 2018
Вложувања		
Финансиски вложувања за тргувanje	292	8.112
Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	82.705
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестициониот ризик (договори за осигурување)	179.348	179.640
	179.640	90.817
Капитал и резерви		
Останати реваоризациони резерви	-	(5.983)
Останати резерви	-	5.728
	-	(255)

	2019	2018
Биланс на успех		
Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност) -	28.775	
Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	(1.551)	
Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	(26.181)	
	<hr/>	
	1.043	

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

2. Основа за изготвување (продолжува)

(г.1) Промена во сметководствена политика (продолжува)

Вложувањата во удели на сметката на Друштвото, кои се користат за порамнување, за годината што завршува на 31 декември 2019 година се дел од финансиските вложувања чувани за тргување, додека за годината што завршува на 31 декември 2018 година тие се класифицирани и презентирани како дел од финансиски вложувања расположливи за продажба.

Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестициониот ризик ги вклучуваат вложувањата на средствата кои се посебно издвоени од друштвата за осигурување по основ на договорите за осигурување каде инвестицискот ризик го превзема осигуреникот, и за годините што завршуваат на 31 декември 2019 година и 31 декември 2018 година. Нивната класификација се промени од финансиските вложувања расположливи за продажба за годината што заврши на 31 декември 2018 година во финансиските вложувања кои се чуваат за тргување за годината што заврши на 31 декември 2019 година, со цел да се исполнат барањата на Правилникот.

За годината што завршува на 31 декември 2018 година, промените во објективната вредност на финансиските вложувања расположливи за продажба се прикажани како дел од извештајот за останата сеопфатна добивка во „Останати ревалоризациони резерви“, додека промените во обврската за осигурување за овие договори е претставена како дел од извештајот за друга сеопфатна добивка и е вклучена во „Останати резерви“.

За годината што завршува на 31 декември 2019 година, промените во објективната вредност на финансиски вложувања чuvани за тргување се прикажани како дел од добивката и загубата и се вклучени во „Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)“ и „Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)“ на бруто основа, додека промените во обврската за осигурување за овие договори се претставени како дел од добивката и загубата и се вклучени во „Промена во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискот ризик е на товар на осигуреникот“.

(д) Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, корегирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута, кое се вреднуваат по објективна вредност се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на утврдување на објективната вредност.

Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во добивката или загубата, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност кои се расположливи за продажба, кои се признаваат директно во капиталот. Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата.

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуранс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

2. Основа за изготвување (продолжува)

(д) Трансакции во странска валута (продолжува)

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра. Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2019 и 2018 година беа како што следи:

	2019 МКД	2018 МКД
1 ЕУР	61,49	61,50

(f) Принцип на континуитет

Финансиските извештаи се подготвени врз пресметковна основа и врз принципот на континуитет.

3. Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

(a) Договори за осигурување

(i) Признавање и мерење на општи договори за осигурување

Бруто Полисирана Премија

Бруто полисираната премија е резултат на договори за осигурување, што според лиценцата на компанијата издадена од Агенцијата за супервизија на осигурување опфаќа и животно осигурување (редовни договори за животно осигурување и договори за осигурување на живот каде осигурениот го сноси инвестицискиот ризик) и дополнително осигурување на животно осигурување (осигурување од несреќи и здравствено осигурување). Бруто полисираната премија за животно осигурување и бруто полисирана премија за дополнително осигурување ги опфаќа сите износи на премија за осигурување што се достасани (врз основа на одредбите од договорот за осигурување) во тековниот пресметковен период во однос на сите активни договори за осигурување. Бруто полисираната премија за животно осигурување и бруто полисирана премија за дополнителното осигурување на животно осигурување, вклучува: единечна платена премија врз основа на договорите за осигурување активни за време на пресметковниот период или премии на рати доспеани во текот на пресметковниот период во случаи кога, според договорот на осигурување е договорено повеќекратно плаќање на премијата.

Резерв за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, корегиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

Штети

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите. Резервите за пријавени, но неисплатени штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети. Резервите за настанати, но непријавени штети се утврдуваат врз основа на методот на коефициент на очекувани штети во комбинација со намалување на реалните и проценети резерви за настанати, но непријавени штети од претходните години.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во животното осигурување (во случај на откуп или доживување) се зголемува за оствареното профитно учество и трошоците за обработка на штетата.

Предвидените надомести од реосигурителот и проценетиот поврат на средствата за суброгација, се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

(а) Договори за осигурување (продолжува)

(i) Признавање и мерење на олисти договори за осигурување (продолжува)

Штети (продолжува)

Иако раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаните со нив надомести од реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и истите може да резултира со значајни корекции на резервираните износи.

Договори за осигурување на живот каде осигуреникот го превзема инвестицијскиот ризик

Во текот на годината, имаше промена во сметководствената политика поврзана со договори за осигурување на живот каде осигуреникот го превзема инвестицијскиот ризик, за повеќе детали видете ја белешката (2 - г.1).

Вложувањата на средствата кои се посебно издвоени од друштвата за осигурување по основ на договори за осигурување на живот каде осигуреникот го превзема инвестицијскиот ризик се признаваат како финансиски вложувања чувани за тргување. Овие финансиски вложувања се признаваат и се мерат во согласност со сметководствената политика објаснета во Белешка 3 (ж.).

Уделите купени во корист на договори за осигурување на живот каде осигуреникот го превзема инвестицијскиот ризик, се вреднуваат на секој датум на известување користејќи ја вредноста утврдена од отворениот инвестицијски фонд, која се базира на нето вредноста на средствата на фондот на ниво на удел. Вреднувањето на уделот се пресметува и објавува јавно од страна на отворениот инвестицијски фонд. Ова е стапката со која инвеститорот може да ја купи или продаде дадената единица за учество од издавачот.

Друштвото претпоставува дека издавачот, т.е. отворениот инвестицијски фонд, како субјект подложен на посебна супервизија, користи потврдени единици за да ја утврди објективната вредност. Покрај тоа, инвестицијските фондови се субјекти чии законски извештаи подлежат на задолжителна ревизија од страна на друштво за ревизија и ризикот од вреднување е минимизиран преку независна контрола што ја извршува депозитарната банка на фондот.

(ii) Средства од реосигурување

Друштвото предава во реосигурување во своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

(a) Договори за осигурување (продолжува)

(ii) Средства од реосигурување (продолжува)

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок и се конзистентни со основата за признавање на премиите по договори за осигурување кои се поврзани со истите. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

(b) Приходи

(i) Приходи од провизии и надомести

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи добиени од поврат од реосигурители за исплатени штети или од провизии за реосигурување пресметана врз основа на договори за реосигурување.
Приходите од провизии и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

(ii) Приходи од вложувања

Приходите од вложувања се состојат од приходите од финансиски средства. Приходот од финансиски средства се состои од приходи од камати од должнички хартии од вредност и орочените депозити во банки, како и нервализирани добивки од промена на објективната вредност на финансиските средства.

Приходите од вложувања се признаваат во моментот на настанување користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

(b) Расходи

(i) Трошоци за стекнување

Трошоците за стекнување се дефинираат како трошоци за стекнување на нови договори за осигурување и ги вклучуваат директните трошоци, како што се провизиите за стекнување и трошоците поврзани со обработка на понуди и издавање на полиси. Трошоците за стекнување се признаваат како трошок во моментот на настанување.
Друштвото нема Одложени трошоци за стекнување.

(ii) Расходи по основ на финансиски вложувања

Трошоците по основ на финансиски вложувања вклучуваат трошоци за позајмување (камати), курсни разлики и расходи по основ на намалување на вредноста на финансиските вложувања кои се искажуваат по објективна вредност.

Трошоците на позајмување (камати) се евидентираат како расходи во моментот на нивното настанување, преку билансот на успех.

(iii) Расходи од закупнини направени за оперативен наем

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во билансот на успех според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во билансот на успех како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

(г) Користи за вработените

(i) Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во државните пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензите. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во добивката или загубата кога се пресметуваат.

(ii) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат како трошок кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

(iii) Останати долгорочни користи за вработените

Во согласност со локалните регулативи, Друштвото исплаќа две просечни плати на своите вработени во моментот на пензионирање и јубилејни награди во согласност со Општиот колективен договор. Користите за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната сегашна вредност. Нема дополнителни обврски во однос на пензионирањето. Врз основа на минатото искуство, Друштвото не очекува сите вработени да земат целосниот износ на заработен годишен одмор. Според законите и прописите што се применуваат во Северна Македонија, Друштвото нема обврска да плати неискористено годишно отсуство доколку вработените сами решат, да не ги користат нивните неискористени денови за годишен одмор.

(д) Данок на добивка

Данокот на добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот на добивка се признава во добивката или загубата, освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековниот данок на добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% (2018:10%) на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредноста на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

(д) Данок на добивка (продолжува)

Одложено даночко средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночко средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат.

Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка. Непризнаено одложено даночко средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

(f) Недвижности и опрема

(I) Признавање и мерење

Недвижностите и опремата се исказани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од обезвреднување. Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Набавениот софтвер кој е составен дел на функционалноста на поврзаната опрема се капитализира како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат нетно како "останати приходи" во билансот на успех.

(II) Последователни трошоци

Трошоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците може да се измерат веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

(III) Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата се признава во билансот на успех и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба.

Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот полезен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

%

10 – 25

Опрема и мебел

Методите на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценуваат на секоја дата на известување.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

(e) Нематеријални средства

Нематеријалните средства се состојат од компјутерски софтвер. Средството е прикажано по вредноста по која е набавено и се амортизира според праволинискиот метод за проценетиот животен век, којшто не е подолг од 5 години (2018: 5 години).

(ж) Финансиски инструменти

(i) Класификација

Друштво ги класификува финансиските средства како: дадени кредити и побарувања, средства коишто се чуваат до достасување, средства расположливи за продажба и финансиски средства по објективната вредност преку билансот на успех. Друштвото ја одредува класификацијата на финансиските средства при почетното признавање. Финансиските обврски се класификувани и се вреднуваат како финансиски обврски прикажани по амортизирана вредност.

(ii) Мерење

Сите финансиски средства, освен оние коишто се мерат по објективната вредност низ билансот на успех, почетно се признаваат според нивната набавна цена, односно објективната вредност на средства во моментот на нивното стекнување, вклучувајќи ги и трошоците за набавка.

Кредити и побарувања

Дадените кредити и побарувањата се недеривативни финансиски средства, со фиксни или предвидливи плаќања и не се котирани на активните пазари. Тие произлегуваат од активностите каде што Друштвото обезбедува пари на должник без намера за тргување. Кредитите се признаваат кога паричните средства му се одобрени на должникот и се прикажани по амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна каматна стапка.

Хартии од вредност што се чуваат до достасување

Хартиите од вредност што се чуваат до достасување се недеривативни финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксен период на достасаност, коишто Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на достасување. Хартиите од вредност што се чуваат до достасување се признаваат по амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна каматна стапка.

Доколку Друштвото продаде или прекласификува значителен износ од средствата што се чуваат до достасување пред датумот на достасување, во тој случај класификацијата на целата категорија ќе се доведе во прашање и ќе се прекласификува како категорија расположливи за продажба.

Исправка на финансиските средства кои се чуваат до доспевање

На датумот на кој се сочинува Билансот на состојба се врши процена со цел да се утврди дали постои објективен доказ дека вредноста на одредено финансиско средство е намалена.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

(ж) Финансиски инструменти (продолжува)

(ii) Мерење

Исправка на финансиските средства кои се чуваат до доспевање (продолжува)

Финансиското средство е обезвреднето и исправка на вредноста се пресметува ако, и само ако, постои објективен доказ за обезвреднување како резултат на еден или повеќе настани коишто се случуваат по првичното признавање на средството (настан што предизвикува загуба) и тој настан (или настани) што предизвикува загуба влијае врз проценетите идни парични текови од финансиското средство, коишто може објективно да се проценат.

Хартии од вредност расположливи за продажба

Хартиите од вредност расположливи за продажба се оние финансиски средства коишто Друштвото има намера да ги чува на неодреден период и коишто може да се продадат поради ликвидносни потреби. Хартиите од вредност расположливи за продажба, последовательно се мерат по објективната вредност. Објективната вредност на инвестициите коишто котираат на активните пазари се засновава врз основа на котирани цени. Во случаи кога нема активен пазар за должнички хартии од вредност, Друштвото утврдува објективна вредност со користење на техники за вреднување.

Неревализираните добивки и загуби се искажуваат како посебна компонента на останатата сеопфатна добивка до моментот на отуѓување на вложувањето или вршењето исправка на вредноста. При отуѓувањето или намалувањето на вредноста, збирните добивки или загуби искажани во останатата сеопфатна добивка се вклучуваат во билансот на успех за периодот на кој се однесуваат.

Инвестициите во финансиски инструменти со кои се тргува на финансиските пазари, објективната вредност се определува со повикување на котирани пазарни цени. За инвестиции кои не се котирани, објективната вредност се определува според пазарни цени на слични средства или се заснова на очекуваните дисконтирани парични текови.

Исправка на средствата расположливи за продажба

На датумот на кој се сочинува Билансот на состојба, Друштвото врши процена за да се утврди дали постои објективен доказ дека е намалена вредноста на одредено финансиско средство или група финансиски средства. Ако постои таков доказ, компанијата врши детална пресметка на оштетување за да утврди дали треба да се признае загуба од оштетување. Износот на загубата поради оштетување е разликата помеѓу сегашната вредност на средството и сегашната вредност на намалените проценети парични текови.

Доколку во последователниот период објективната вредност на должничките инструменти се зголеми и тоа може објективно да се поврзе со настан што се случил по намалувањето на вредноста, намалувањето на вредноста треба да биде анулирано во билансот на успех.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

(ж) Финансиски инструменти (продолжува)

Хартии од вредност по објективната вредност преку билансот на успех

Финансиските средства по објективна вредност преку добивка или загуба можат да бидат назначени во оваа категорија или можат да се чуваат за тргувanje.

Финансиските средства чувани за тргувanje се состојат од инвестиции во инвестициски фондови кои се поврзани со договори за осигурување каде осигуреникот го сноси инвестицискиот ризик.

Тие првично се мерат според објективна вредност. Последователно, тие се мерат според објективната вредност на секој датум на билансот на состојба и ефектите од промените во објективната вредност се признаваат како приход или трошок за периодот.

Финансиски обврски

Финансиските обврски се мерат по амортизирана вредност, и се состојат од обврски кон добавувачи и обврски по заеми со стандардни каматни стапки.

(iii) Депризнање

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Доколку на пренесените финансиски средства Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска. Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

(iv) Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на успех само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на сплични трансакции, кајко што се активностите за тргувanje.

(з) Исправка на вредност (Посебна резерва на побарувањата)

На датумот на кој се сочинува Билансот на состојба, Друштвото ја утврдува исправката на вредност (Посебната резерва) на побарувањата по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес согласно Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси донесен од Агенцијата на супревизија на осигурувањето. Согласно истиот Правилник, Друштвото го утврдува минималниот и максималниот процент на исправка на вредност со примена на најмалку еден од следните критериуми:

- периодот на доцнење во исполнување на обврската од страна на должникот и/или;
- поединечна проценка на финансиската состојба на секој должник класифициран во соодветната категорија.

3. Значаїни сметководствени политики (продолжува)

(з) Исправка на вредност (Посебна резерва на побарувањата) (продолжува)

Друштвото врши класификација на побарувањата во следните категории во зависност од времето на доцнење во исполнување на обврските од страна на должникот, сметано од денот на доспевање на побарувањето:

- 1) Категорија А - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле на датумот на доспевање на побарувањето и истото не го сториле во период до 30 дена од денот на доспевање на побарувањето;

2) Категорија Б - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 31 до 60 дена од денот на доспевање на побарувањето;

3) Категорија В - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 61 до 120 дена од денот на доспевање на побарувањето

4) Категорија Г - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 121 до 270 дена од денот на доспевање на побарувањето и

5) Категорија Д - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 271 до 365 дена од денот на доспевање на побарувањето.

6) Категорија Ѓ - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период подолг од 365 дена од денот на доспевање на побарувањето.

Следствено на тоа, Друштвото ја утврдува исправката на вредност на следниот начин:

Група на побарувања	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)
А	до 30 дена	0%
Б	од 31 до 60 дена	10%-30%
В	од 61 до 120 дена	31%-50%
Г	121 до 270 дена	51%-70%
Д	271-365 дена	71%-90%
Г'	подолг од 365 дена	100%

Исправка на вредност – Посебна резерва за сите побарувања кои произлегуваат од производи за животно осигурување поврзани со удели во инвестициски фондови, кога осигуреникот го превезема инвестицискиот ризик, се пресметува во износ од 100% без оглед на категоријата во која е класификувано побарувањето.

(s) Парични средства и паричен еквивалент

(s) Парични средства и парични еквиваленти
Паричните средства и паричните еквиваленти ги вклучуваат паричните средства по видување во деловните банки како и паричните средства во благајна. Паричните средства и паричниот еквивалент се евидентираат во билансот на состојба по амортизирана набавна вредност.

(и) Резервирања

(и) Резервирање
Резервирање се признава во билансот на состојба кога Друштвото како резултат на минат настан за кој постои сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Друштвото за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците специфични за обврската.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

(j) Обезвреднување на не-финансиски средства

Сметководствената вредност на не-финансиските средства на Друштвото, се проценуват на секоја дата на која се сочинува билансот на состојба за да се утврди дали постои индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои се проценува надоместувачкиот износ на средството.

Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместувачки износ. Единица која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува, којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради обезвреднување се признаваат во билансот на успех.

Надоместувачкиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради обезвреднување признаена во минати периоди се проценува на секоја дата на изготвување на билансот на состојба заради утврдување на индикации дека загубата е намалена или можеби веќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во проценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

(k) Акционерски капитал

(i) Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

(ii) Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

(iii) Ревалоризациона резерва

Ревалоризациона резерва произлегува од дополнително вреднување на финансиските вложувања расположиви за продажба. Нереализираните добивки и/или загуби на средствата се признаваат во извештајот за друга сеопфатна добивка.

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештај за годината завршена на 31 декември 2019
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наредено)

4. Сметководствени проценки и расудувања

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

(a) Клучни извори на несигурност во проценките

(i) Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат. За утврдување на математичката резерва Друштвото користи актуарски методи во согласност со правилата и процедурите пропишани од Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата, можно е крајниот резултат да се разликува од оригинално утврдената обврска.

(ii) Класификација на договорот за осигурување

Договорите за осигурување на живот каде осигурениот го превзема инвестицискиот ризик се класифицирани како договори за осигурување, врз основа на расудувањето на Раководството на Друштвото дека постои пренос на значителен осигурителен ризик од осигурениот на Друштвото.

(b) Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и соловентност со сопствениот капитал на 31 декември 2019 година и 31 декември 2018 година се презентирани во табелата подолу :

31 декември 2019	Резултат за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на соловентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	8.446	241.778	41.378	584%	-
Принос од вложувања (+1000 п.п.)	14.026	247.358	41.378	598%	13%
Принос од вложувања (-1000 п.п.)	2.866	236.198	41.378	571%	(13%)
10% зголемување на математичката резерва	(43.774)	189.558	41.378	458%	(126%)
10% намалување на математичката резерва	60.666	293.997	41.378	711%	126%
10% зголемување на вкупните трошоци	(23.192)	210.140	41.378	508%	(76%)
10% намалување на вкупните трошоци	40.084	273.415	41.378	661%	76%

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуранс Груп АД Скопје
финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019
 (сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

4. Сметководствени проценки и расудувања (продолжува)

(б) Анализа на сензитивност (продолжува)

31 декември 2018	Резултат за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	4.461	232.308	34.654	670%	
Принос од вложувања (+1000 п.п.)	6.897	234.743	34.654	677%	7%
Принос од вложувања (-1000 п.п.)	2.025	229.871	34.654	663%	(7%)
10% зголемување на математичката резерва	(39.027)	188.819	34.654	545%	(125%)
10% намалување на математичката резерва	47.949	275.795	34.654	796%	125%
10% зголемување на вкупните трошоци	(22.671)	205.175	34.654	592%	(78%)
10% намалување на вкупните трошоци	31.593	259.439	34.654	749%	78%

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелата погоре се подгответи со примена на детерминистички пристап, така да не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредна варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик

(а) Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на, здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на осигурени настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори.

Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, процедури за одобрување на трансакции со нови производи или со кои се надминуваат поставените лимити, ценовни тарифи, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(б) Стратегија за прием во осигурување

Стратегијата на Друштвото за прием во осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегијата на Друштвото за прием во осигурување е презентирана во годишниот деловен план во кој се утврдени класите за осигурување, територијата на дејствување, во кои Друштвото е подгответо да осигурува.

Сите општи договори за осигурување се по природа долгогодишни и осигурителот ги продолжува во моментот кога ќе се плати премијата за втората година и има право да обдие обновување или продолжување на истите, доколку премијата не биде платена, како и може да изврши промена во не техничките делови од договорот при неговото продолжување.

(в) Стратегија за математичка резерва

Математичката резерва е пресметана поединечно за секој договор врз основа на нето проспективната метода за ризико осигурување и метода на цилимеризација за мешовито осигурување. Стапката на цилимеризација, која се користи при пресметка на математичката резерва изнесува 3,5% (2018: 3,5%). Техничката каматна стапка за тарифите за кои е издвоена математичката резерва е во интервалот од 2,5% до 3,25% (во зависност од периодот на склучување на полисите и типот на осигурување). Како база во тарифите се корисени Таблици на смртност за Хрватска 2000 – 2002, а почнувајќи од 01.07.2018 се користат Таблици на смртност за Хрватска 2010 – 2012. Математичката резерва на крајот на годината е пресметана со линеарна интерполација од математичката резерва на почетокот и на крајот на осигурителната година.

(г) Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото склучува пропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста. Најголем дел од договорите за реосигурување се темелат на самопридржай од 15.000 ЕУР.

Договорот за реосигурување на вишок ги опфаќа сите видови животно осигурување, освен договорите за животно осигурување, каде осигурениот износ во случај на смрт се намалува линеарно во текот на неговиот живот и има единечна премија. За сите нив лимитот за самопридржай е 15.000 евра. Реосигурителот нуди покриеност за сите ризици до 100.000 евра, додека над оваа сума за реосигурување се преговара на факултативна основа.

За полисите Safe Life, компанијата има склучено квота договор за реосигурување со 50% реосигурување, почнувајќи од 01 јули 2014 година. Компанијата предава 50% од премијата на реосигурителот, а реосигурителот превзема 50% од сите обврски што произлегуваат од овој договор за реосигурување. Почнувајќи од 01 јануари 2019 година, договорот е раскинат и не ги опфаќа новите полисите Safe Life издадени по овој датум.

За полисите од продуктите 3D и Семеен Примиум, со почеток 01.01.2015 година Друштвото има склучено QS 50% реосигурителен договор. Друштвото једира 50% од премијата, сепак му једира на реосигурителот 50% од сите обврски кои произлегуваат од реосигурителниот договор.

Сите три договори за реосигурување се склучени на неопределено време, и може да бидат откажани на барање.

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуранс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(2) Стратегија за реосигурување (продолжува)

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик. Средствата кои се побаруваат од реосигурителот, на крајот на секој период, се оценуваат за наплатливост, заедно со објективните причини за исправка на вредноста. Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со матичното претпријатие и со неповрзани реосигурители за да ја контролира изложеноста од загуби како резултат од настанување на еден штетен настан.

(д) Коефициент на штети

Друштвото активно го следи својот годишен коефициент на штети.

(E) Усогласеност на средствата и оберските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото. Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските. На 31 декември 2019 година вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат МКД 725.650 илјади (2018: МКД 565.323 илјади). Овие средства се состојат од депозити во банки, хартии од вредност издадени од Република Северна Македонија и удели во инвестициски фондови. Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат математичките и техничките резерви:

	2019	2018
Средства		
Депозити во банки кои имаат дозвола од НБРМ	108.000	118.600
Обврзници и други хартии од вредност за кои гарантира РМ	438.302	364.019
Удели во инвестициски фондови	179.348	82.705
	725.650	565.323
Обврски (Математички и технички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	719.394	535.939
Дел за реосигурителот	(67.965)	(47.708)
Нето резерви	651.429	488.231
Покриеност на математичката и техничките резерви	74.221	77.093

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(f) Усогласеност на средствата и обврските (продолжува)

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозитите во банки кои имаат дозвола од НБРСМ не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат математичките и техничките резерви по договорите за осигурување. Исто така обврзниците или другите должнички хартии од вредност за кои гарантира Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат математичките резерви по договорите за осигурување. На 31 декември 2019 година депозитите во банки изнесуваат 14,8% (2018: 20,9%), државните обврзници изнесуваат 60,4% (2018: 64,4%) додека уделите во инвестициски фондови изнесуваат 24,7% (2018: 14,6%) од вкупните средства кои ги покриваат математичките резерви по договорите за осигурување. Вложувањата во удели во фондови се вложувања во корист на животно осигурување каде осигурениот го превзема инвестицискиот ризик.

(g) Управување со ризикот

Управувањето со ризикот од договори за осигурување зависи од веројатноста за настанување на смрт, калкулирана во таблиците за смрт. Осигурените настани се случајни и нивниот број и висина ќе варира во зависност од степенот на воспоставените статистички техники. Поголемото портфолио на слични договори покажува помала варијабилност во настанувањето на ризикот.

Клучните ризици поврзани со овие договори се поврзани со осигурувањето, конкуренцијата, искуството со штети и евентуалноста осигурениците да преувеличат или измислат штета.

(h) Географска и секторска концентрација

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

(i) Концентрација од многу сериозни, ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случајувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот. Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување.

(s) Оперативен ризик

Финансиските вложувања поврзани со договори за животно осигурување каде осигурениот го сноси инвестицискиот ризик, се регулирани со договор помеѓу ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје и Винер Лајф. Друштвото управува со оперативниот ризик преку редовни месечни извештаи, кои се следат и разгледуваат од страна на Друштвото, како и од VIG Asset Management. Овие извештаи на редовна основа ја објавуваат разликата помеѓу претходно договорениот параметар (Dow Jones/Eurostock 50) и актуелната вредност на фондот. Во случај на недоволна ефикасност/незадоволителни резултати, Друштвото го задржува правото да го прекине издавањето на ваков тип на полиси.

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(и) Финансиски ризик

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства, финансиските обврски, средствата од реосигурување и обрските за реосигурување. Поконкретно, главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обрските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик го опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обрските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

(I) Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања (орочени депозити и должнички хартии од вредност).

Според раководството на Друштвото должничките финансиски средства се изложени на каматен ризик, со оглед на фактот дека најголем дел од нив се со фиксна камата (државни записи и обврзници).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматоносни. Финансиските средства на Друштвото се прикажани во табелата подолу:

ВИНЕР Лайф - Виена Иншуранс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 Декември 2019
 (сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(ii) Финансиски ризик (продолжува)

(j) Каматен ризик (продолжува)

	31 декември 2019	Вкупно	Променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка				
				3 месеци		1 до 3 месец	1 до 3 месеци	1 до 5 години
				до 1 месец	до 1 месец	година		Некаматоносни
Средства								
финансиски средства	16	253.000	-	-	23.500	67.000	162.500	-
- Ороочени депозити	16	1.219	-	-	9	291	919	-
- Заеми по готписи								
- Хартии од вредност расположуви за продажба	15	496.011	-	-	-	69	122.290	373.652
- Финансиски вложувања кои се чуваат до доделување	15	61.548	-	-	-	61.548	-	-
- Финансиски вложувања за тргуваче	15	179.640	-	-	-	-	-	-
Средства од реосигурување	19	67.965	-	-	-	-	-	-
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	17	56.669	-	-	-	-	-	-
Парични средства и паричен еквивалент	18	50.753	-	50.753	-	-	-	-
Обврски								
Резерви по договори за осигурување	19	(719.394)	-	-	-	-	-	(719.394)
Обврски кон реосигурители		(98.686)	-	-	-	-	-	(98.686)
Останати обврски	20	(114.782)	-	-	-	-	-	(114.782)
Неусогласеност на средствата и обврските		233.943	-	50.753	23.509	128.908	285.709	373.652
								(628.598)

ВИНЕР Лайф - Виена Иншуранс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 Декември 2019
 (сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(ii) Финансиски ризик (продолжува)

(i) Каматен ризик (продолжува)

Инструменти со фиксна каматна стапка

Средства	Вкупно	Променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка			
			До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години
Финансиски средства	16	221.774	-	11.000	20.500	38.274
- Ороочени депозити	16	1.261	-	-	551	232
- Заеми по полиси						478
- Хартии од вредност расположиви за продажба	15	517.321	-	3.489	16.951	-
- Финансиски вложувања кои се чуваат до доделување	15	61.605	-	-	-	399.442
- Средства од реосигурување	19	47.708	-	-	-	-
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	17	59.809	-	-	-	-
Парични средства и паричен еквивалент	18	34.563	-	34.563	-	-
Обврски						
Резерви по договори за осигурување	19	(535.939)	-	-	-	(535.939)
Обврски кон реосигурители		(78.625)	-	-	-	(78.625)
Останати обврски	20	(102.096)	-	-	-	(102.096)
Неусогласеност на средствата и обврските						
	227.380	-	45.563	24.540	55.457	220.704
						399.442
						(518.326)

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуранс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наредено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(и) Финансиски ризик (продолжува)

(ii) Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполнити договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

Побарувања по основ на осигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти и се на нормална комерцијална основа, така да концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон лоши побарувања е контролирана.

Средства од реосигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со првокласни реосигурители и концентрацијата на ризик се избегнува преку следењето на политиката на Друштвото преку поставените лимити кои се ревидираат секоја година. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата за реосигурување.

Финансиски инструменти

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај финансиските инструменти во однос на можната ненаплатливост од другите странки. Сепак земајќи во предвид дека Друштвото вложува во државни записи и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се повратат. Максималната изложеност на Друштвото кон кредитниот ризик е презентирано во табелата подолу:

	2019	2018
Финансиски средства		
- Орочени депозити	253.000	221.774
- Заеми	1.219	1.261
- Хартии од вредност расположени за продажба	496.011	517.321
- Финансиски вложувања кои се чуваат до допевање	61.548	61.605
- Финансиски вложувања за тргувanje	179.640	-
Средства од реосигурување		
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	56.669	59.809
Парични средства и парични еквиваленти	50.753	34.563
Вкупно	1.166.805	944.041

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуранс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019
 (сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(и) Финансиски ризик (продолжува)

(II) Кредитен ризик (продолжува)

Паричните средства и паричните еквиваленти, останатите побарувања, средствата за реосигурување, орочените депозити, и должничките хартии од вредност не се ниту достасани ниту обезвреднети. Средствата од реосигурување се побарувања од реосигурители со кредитен рејтинг од А+ според Стандард и Пурс Кредитнг рејтинг агенцијата.

Паричните средства и паричните еквиваленти се вложувања во домашни банки, кои немаат кредитен рејтинг. Банките го следат кредитниот рејтинг на земјата. Должничките хартии од вредност се однесуваат на државни хартии од вредност, со кредитен рејтинг од ББ/Б според Стандард и Пурс Кредитнг рејтинг агенцијата.

Структурата на доспеаноста на побарување по основ на осигурување и останати побарувања е презентирана подолу:

	Бруто вредност	Исправка на вредноста	Сегашна вредност	% на исправка
Недоспеани	-	-	-	-
0-30 дена	10.542	4.137	6.404	39%
31-60 дена	3.257	2.416	841	74%
61-120 дена	2.403	1.857	546	77%
121-270 дена	1.939	1.732	207	89%
271-365 дена	181	146	35	81%
Над 365 дена	135	135	0	100%
31 декември 2019	18.457	10.424	8.033	56%

	Бруто вредност	Исправка на вредноста	Сегашна вредност	% на исправка
Недоспеани	-	-	-	-
0-30 дена	10.190	3.910	6.280	38%
31-60 дена	4.152	3.152	1.001	76%
61-120 дена	3.369	2.714	655	81%
121-270 дена	1.806	1.693	113	94%
271-365 дена	45	34	11	75%
Над 365 дена	84	84	0	100%
31 декември 2018	19.646	11.587	8.059	59%

Доспеаните побарувања поврзани со договори за осигурување каде осигурениот го сноси инвестицискиот ризик се целосно обезбедени поради спецификите на производот, бидејќи бруто полисираната премија се признава со потпишување на договорот за осигурување, а математичките резерви се признаваат кога премијата се наплаќа и потоа се инвестира.

ВИНЕР Лайф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(i) Финансиски ризик (продолжува)

(ii) Кредитен ризик (продолжува)

Останатите побарувања не се доспеани, ниту обезвреднети:

	Бруто вредност	Исправка на вредноста	Сегашна вредност
Недоспеани	48.636	-	48.636
На 31 декември 2019	48.636		48.636

	Бруто вредност	Исправка на вредноста	Сегашна вредност
Недоспеани	51.750	-	51.750
На 31 декември 2019	51.750		51.750

(iii) Валутен ризик

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви, Друштвото има средства и обврски во евра. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен.

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019
 (сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(ii) Финансиски ризик (продолжува)

(iii) Валутен ризик (продолжува)

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути.

	МКД	ЕУР	Вкупно
31 декември 2019			
Вложувања	327.879	663.539	991.418
Дел за реосигурување во БТР		67.965	67.965
Побарувања	16.816	39.853	56.669
Парични средства и парични еквиваленти	50.753		50.753
Вкупно средства	395.448	771.357	1.166.805
Бруто технички резерви		719.394	719.394
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување и останати обврски	111.531	101.937	213.468
Вкупно обврски	111.531	821.331	932.862
Нето вредност	283.917	(49.974)	233.943
31 декември 2018			
Вложувања	283.378	518.582	801.960
Дел за реосигурување во БТР		47.708	47.708
Побарувања	15.702	44.108	59.810
Парични средства и парични еквиваленти	34.563		34.563
Вкупно средства	333.643	610.638	944.041
Бруто технички резерви		535.939	535.939
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување и останати обврски	102.096	78.625	180.721
Вкупно обврски	102.096	614.564	716.660
Нето вредност	231.547	(4.166)	227.381

(iv) Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по договорите; или пак или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата. Најголемот ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување и доспевањата на должничките хартии од вредност.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуранс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019
 (сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(ii) Финансиски ризик (продолжува)

(iv) Ризик на ликвидност (продолжува)

финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

31 декември 2019	До 1 година	Од 1 до 3 години	Од 3 до 5 години	Од 5 до 10 години	Над 10 години	Вкупно
Вкупно Средства						
Вложувања	152.710	88.892	196.816	3.499	549.501	991.418
Дел за реосигурување во БТР	2.813	9.789	14.327	17.022	24.014	67.965
Побарувања	56.669	-	-	-	-	56.669
Парични средства	50.753	-	-	-	-	50.753
	262.945	98.681	211.143	20.521	573.515	1.166.805
Вкупно обврски						
Бруто технички резерви	55.123	40.044	48.998	136.306	438.923	719.394
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување и останати обврски	146.581	-	-	12	66.875	213.468
	201.704	40.044	48.998	136.316	505.798	932.862
Рочна неусогласеност	61.241	58.637	162.145	(115.797)	67.717	233.943

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуранс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019
 (сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(ii) Финансиски ризик (продолжува)

(iv) Ризик на ликвидност (продолжува)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (продолжува)

31 декември 2018	До 1 година	Од 1 до 3 години	Од 3 до 5 години	Од 5 до 10 години	Над 10 години	Вкупно
Вкупно Средства						
Вложувања	99.108	214.619	6.086	120.334	361.813	801.961
Дел за реосигурување во БТР	5.033	1.472	2.970	11.071	27.162	47.708
Побарувања	59.809	-	-	-	-	59.809
Парични средства	34.563	-	-	-	-	34.563
	198.513	216.091	9.056	131.405	388.975	944.041
Вкупно обврски						
Бруто технички резерви	66.901	16.174	32.643	121.684	298.537	535.939
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување и останати обврски	77.258	62.948	2.920	10.887	26.709	180.722
	144.159	79.122	35.563	132.571	325.246	716.661
Рочна неусогласеност	54.354	136.969	(26.507)	(1.116)	63.729	227.380

(j) Ценовен ризик

Друштвото е изложено ценовен ризик најмногу поради вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба. Трансакциите поврзани со вложувањата се авторизирани од раководството на Друштвото и одобрени од VIG Group. Анализата на сензитивност која ја врши Друштвото е прикажана во Белешка 4 (ii).

(k) Управување со капиталот

Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работите и класите во рамки на кои врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи.

Капиталот на друштвото за осигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност.

Цели на Друштвото во поглед на управувањето со капиталот се:

- Да соодветствува со барањата за капитал согласно законската регулативата;
- Да одржи стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на друштвото.

Друштвото го пресметува потребното ниво на маргината на солвентност согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

Маргина на солвентност и користењето на сопствените средства редовно се следат од Раководството на Друштвото, при што се користат техники кои се пропишани согласно законската регулатива.

ВИНЕР Лайф - Виена Иншуранс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019
 (сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(к) Управување со капиталот (продолжува)

Потребното ниво на маргина на солвентност (класа 19):

		2019	2018
Бруто математичка резерва	1	522.196	434.883
Нето математичка резерва	2	454.981	387.706
Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3	0,87	0,89
Релевантен фактор	4	4%	4%
Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	18.199	15.508
Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)	6	105.495	61.966
ризик од смрт до 3 години	7	217.132	120.671
ризик од смрт од 3 до 5 години	8	4.017.983	3.411.792
ризик од смрт (освен [6] и [7])	9	12.485	10.478
Вкупно ($[6]*0,1\% + [7]*0,15\% + [8]*0,3\%$)	10	4.149.519	3.382.400
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	11	0,96	0,94
Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	12	11.936	9.860
Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$)	13	-	-
Капитализирани средства	14	<u>30.135</u>	<u>25.369</u>
Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот			

Потребното ниво на маргина на солвентност (класа 21):

		2019	2018
Бруто математичка резерва	1	179.348	82.703
Нето математичка резерва	2	179.348	82.703
Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3	1	1
Релевантен фактор	4	1%	1%
Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	1.793	827
Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)	6	-	-
ризик од смрт до 3 години	7	-	-
ризик од смрт од 3 до 5 години	8	2.673.279	2.401.968
ризик од смрт (освен [6] и [7])	9	8.020	7.206
Вкупно ($[6]*0,1\% + [7]*0,15\% + [8]*0,3\%$)	10	2.271.628	2.060.443
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	11	0,85	0,86
Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	12	6.815	6.181
Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$)	13	-	-
Капитализирани средства	14	<u>8.608</u>	<u>7.008</u>
Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот			

Потребното ниво на маргина на солвентност за дополнително осигурување кон осигурувањето на живот (класа 1, 2):

		2019	2018
Бруто полисирана премија		17.028	15.376
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18		3.065	2.768
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16		-	-
Вкупен износ од Бруто полисираната премија ($[4]=[2] + [3]$)		3.065	2.768
Бруто исплатени штети		2.841	3.098
Нето исплатени штети		2.443	2.550
Коефициент ($[7]=[6]/[5]$ или 0.50 доколку е помал)		0,86	0,82
Пресметана маргина на солвентност за допол. осиг. ($[8]=[4]*[7]$)		<u>2.635</u>	<u>2.278</u>
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност		<u>41.378</u>	<u>34.654</u>

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019
 (сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наредено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(к) Управување со капиталот (продолжува)

Пресметката на капиталот на Друштвото е како што следи:

	Oзнака	2019	2018
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7+I8)	I	234.617	229.117
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	356.934	356.934
Премии од емитирани обични акции	I2	-	-
Законски и статутарни резерви	I3	-	-
Пренесена нераспределена добивка	I4	-	-
Нераспределена добивка во тековна година	I5	8.446	4.461
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	-	-
Долгорочни нематеријални средства	I7	(5.464)	(3.189)
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	(125.297)	(129.759)
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	1.357	671
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	-	-
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	-	-
Субординирани должнички инструменти	II3	-	-
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	-	-
Нереализирана добивка од ревалоризацијата на сопственичките инструменти коишто се расположливи за продажба и мерени по објективна вредност	II5	-	-
Нереализирана добивка од ревалоризацијата на должничките инструменти расположливи за продажба, мерени по објективна вредност	II6	1.357	671
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	235.974	229.117
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	-	-
Вложувања во акции од правни лица од членот 72 од Законот	IV1	-	-
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗКО	IV1	-	-
КАПИТАЛ I + II - IV	V	235.974	229.117
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	-	-
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	41.378	34.655
Капитал	VI3	235.974	229.117
Гарантен фонд	VI4	184.457	184.485
Вишок/(недостаток) на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	51.517	44.632
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI7 = VI3 - VI2)	VI6	-	-
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	194.596	194.463

ВИНЕР Лайф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

6. Објективна вредност

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финансиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност.

Заеми и Чувањи-до-побарувања достасаност	Расположливи за продажба	Чувани за прегување	Останата амортизира на набавна вредност	Вкупна сметковод-ствена објективна вредност
31 декември 2019				
Финансиски средства				
- Ороочени депозити			253.000	253.000
- Заеми	1.219		1.219	1.219
- Хартии од вредност расположиви за продажба			496.011	496.011
- Хартии од вредност чувани до достасување	61.548		61.548	61.548
- Финансиски вложувања за тргување		179.641	179.641	179.641
- Средства од реосигурување	67.965		67.965	67.965
Побарувања	56.669		56.669	56.669
Парични средства и паричен еквивалент	125.853	61.548	496.011	179.641
			303.753	303.753
				1.166.805

Финансиски обврски

Бруто резерви		719.394	719.394	719.394
Обврски кон реосигурители		98.686	98.686	98.686
Останати обврски		114.782	114.782	114.782
		932.862	932.862	932.862

ВИНЕР Лайф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

6. Објективна вредност (продолжува)

	Заеми и побарувања	Чувани-до-достасаност	Расположливи за продажба	Останатата амортизирана набавна вредност	Вкупна сметковод-ствена вредност	Објективна вредност
31 Декември 2018				221.774	221.774	221.774
Финансиски средства						
- Ороочени депозити	1.261	-	-	-	1.261	1.261
- Заеми			517.321	-	517.321	517.321
- Хартии од вредност расположливи за продажба		61.604	-	-	61.604	61.604
- Хартии од вредност чувани до достасување		47.708	-	-	47.708	47.708
Средства од реосигурување		59.809	-	-	59.809	59.809
Побарувања				34.563	34.563	34.563
Парични средства и паричен еквивалент	108.778	61.604	517.321	256.337	944.041	944.041
Финансиски обврски				535.939	535.939	535.939
Бруто резерви				78.625	78.625	78.625
Обврски кон реосигурителите				102.096	102.096	102.096
Останати обврски				716.660	716.660	716.660

Финансиски обврски
Бруто резерви
Обврски кон реосигурителите
Останати обврски

ВИНЕР Лайф - Виена Иншуранс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Премии

	Бруто полисиран а премија	Промена во бруто резерви за преносни премии	Пренесена премија на реосигурит- елите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурит- елите	Нето приходи од премија за осигурува- ње
2019					
Осигурување живот	274.531		(30.012)		244.519
Дополнително осигурување	17.028	(386)	(597)	(46)	15.999
Вкупно премии	291.559	(386)	(30.609)	(46)	260.518

	Бруто полисиран а премија	Промена во бруто резерви за преносни премии	Пренесена премија на реосигурит- елите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурит- елите	Нето приходи од премија за осигурува- ње
2018					
Осигурување живот	253.078		(30.181)		222.897
Дополнително осигурување	15.376	(579)	(724)	(17)	14.056
Вкупно премии	268.454	(579)	(30.905)	(17)	236.953

8. Приходи од вложувања

	2019	2018
Приходи од камати од орочени депозити во банки	5.713	5.327
Приходи од камати од државни записи и државни обврзници	20.239	17.924
Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	28.775	-
Останато	1.074	1.105
Вкупно приходи од вложувања	55.801	24.356

Од вкупниот износ на приходи од вложувања 19.768 илјади МКД (2018: 16.731 илјади МКД) се остварени од вложување на средствата кои ја покриваат математичката резерва, а 7.258 илјади МКД (2018: 7.625 илјади МКД) остварени од вложување од средствата кои не ја покриваат математичката резерва и/или техничките резерви. Нереализираната добивка во износ од 28.775 илјади денари е резултат на зголемување на вредноста на вложувањата во инвестициски фондови, признати како финансиски средства за тргување (од нив 27.732 илјади МКД е резултат на зголемување на вредноста на вложувањата во фондови во корист на животно осигурување поврзано со полиси каде осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик.

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019
 (сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

9. Бруто исплатени штети

2019	Вкупно исплатени штети и користи	Промени во бруто резервите за штети	Учество на реосигурите-лите во надомест на штети и користи	(4.009)	Учество на реосигурите-лите во резервите за штети		Нето
					94	27.097	
Осигурување живот	32.875	(1.863)					
Дополнително осигурување	2.841	974	(399)		(359)	3.057	
Вкупно	35.716	(889)	(4.408)		(265)	30.154	

2018	Вкупно исплатени штети и користи	Промени во бруто резервите за штети	Учество на реосигурите-лите во надомест на штети и користи	(2.607)	Учество на реосигурите-лите во резервите за штети		Нето
					(95)	23.972	
Осигурување живот	25.793	881	(2.607)				
Дополнително осигурување	3.098	748	(548)		(9)	3.289	
Вкупно	28.891	1.629	(3.155)		(104)	27.261	

10. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување

	2019	2018
Математичка резерва за годината	87.312	83.786
Пренесен дел за реосигурителот	(20.038)	(18.505)
	67.274	65.281
Математичка резерва, каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	96.646	48.148
	163.920	113.429

11. Административни трошоци и трошоци за стекнување

	2019	2018
Провизија	62.286	69.438
Бруто плати за вработените во внатрешна продажна мрежа	5.122	3.831
Останати трошоци за стекнување	2.229	2.622
Вкупно трошоци за стекнување	69.637	75.891
Амортизација на материјални средства	2.042	1.713
Бруто плати и надоместоци	27.756	26.017
Трошоци за услуги на физички лица кое не вршат дејност	3.839	1.901
Трошоци за услуги	9.663	9.333
Материјални трошоци	1.961	2.243
Трошоци за резервирање и други трошоци	2.517	4.997
Вкупно административни трошоци	47.778	46.204
Вкупно	117.415	122.096

ВИНЕР Лайф - Виена Иншуранс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019
 (сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

12. Данок од добивка

Законот за данок на добивка беше изменет и стапи на сила почнувајќи од 1 јануари 2019 година, за фискални години од 2019 година и понатаму. Главно промените се однесуваат на проширување на категоријата на даночно непризнати трошоци, промени во даночниот третман на амортизацијата и промени во одредбите за трансферни цени. Што се однесува до непризнатите трошоци, трошоците за бонуси (плаќања) над максимумот за пресметка и плаќање на социјалните придонеси ќе бидат третирани како непризнати трошоци. Трошоците за амортизација, се даночно признати трошоци, и доколку трошокот е пресметан согласно законски пропишаните амортизациони стапки и правила. Овие стапки и правила се дефинирани во Правилникот за амортизација којшто беше донесен на крајот на 2019 година, со примена од 1 јануари 2019 година. Пресметаниот трошок за амортизација над даночно признатиот трошок се третира како непризнат трошок во Даночниот биланс. Дополнително на крајот на 2019 година Законот за данок на добивка беше дополнет, дозволувајќи друштвата да користат даночен кредит во идни даночни периоди до износот на даночно непризнатиот трошок за амортизација од претходните даночни периоди. Овие дополнувања влијаат на даночната база за пресметка на одложениот данок. За делот на промените кои се однесуваат на трансферни цени, Друштвото има обврска да поднесе извештај за трансферни цени за 2019 година најдоцна до 30 септември 2020 година.

Признаен во билансот на успех

	2019	2018
Тековен данок	<u>1.121</u>	<u>711</u>
Тековна година	<u>1.121</u>	<u>711</u>

Усогласување на ефективна даночна стапка

	2019	2019	2018	2018
Добивка / Загуба пред оданочување	%	9.567	%	5.172
Данок од добивка	10,00%	957	10,00%	517
Расходи непризнаени за даночни цели		164		194
Останато				-
Вкупен данок на добивка	11.72%	1.121	13,75%	711

	2019	2018
Добивка по оданочување	<u>8.446</u>	<u>4.461</u>
	<u>8.446</u>	<u>4.461</u>

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуранс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019
 (сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

13. Нематеријални средства

	Софтвер	Вкупно
Набавна вредност		
На 1 јануари 2019	31.000	31.000
Зголемување	3.256	3.256
На 31 декември 2019	34.256	34.256
Амортизација		
На 1 јануари 2019	27.811	27.811
Амортизација за годината	981	981
На 31 декември 2019	28.792	28.792
Неотпишана вредност		
На 1 јануари 2019	3.189	3.189
На 31 декември 2019	5.464	5.464
Набавна вредност		
На 1 јануари 2018	29.955	29.955
Зголемување	1.045	1.045
На 31 декември 2018	31.000	31.000
Амортизација		
На 1 јануари 2018	26.990	26.990
Амортизација за годината	821	821
На 31 декември 2018	27.811	27.811
Неотпишана вредност		
На 1 јануари 2018	2.965	2.965
На 31 декември 2018	3.189	3.189

14. Опрема

	Опрема и мебел	Вкупно
Набавна вредност		
На 1 јануари 2019	12.680	12.680
Зголемување	1.702	1.702
Намалување	(1.360)	(1.360)
На 31 декември 2019	13.022	13.022
Амортизација		
На 1 јануари 2019	10.943	10.943
Амортизација за годината	1.060	1.060
Намалување	(1.352)	(1.352)
На 31 декември 2019	10.651	10.651
Неотпишана вредност		
На 1 јануари 2019	1.737	1.737
На 31 декември 2019	2.371	2.371
Набавна вредност		

ВИНЕР Лайф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019
 (сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

14. Опрема (продолжува)

На 1 јануари 2018	12.337	12.337
Зголемување	343	343
Намалување	-	-
На 31 декември 2018	12.680	12.680
Амортизација	10.051	10.051
На 1 јануари 2018	892	892
Амортизација за годината	-	-
Намалување	-	-
На 31 декември 2018	10.943	10.943
Неотпишана вредност	2.286	2.286
На 1 јануари 2018	1.737	1.737
На 31 декември 2018	-	-

На 31 декември 2019 година Друштвото нема дадени недвижности и опрема под залог.

15. Вложувања

Должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување

	2019	2018
Државни обврзници	61.548	61.605
	<u>61.548</u>	<u>61.605</u>
Котирани	-	-
Некотирани	<u>61.548</u>	<u>61.605</u>

Со состојба 31 декември 2019 вложувањата во државни обврзници претставуваат обезбедување за земениот краткорочен револвинг кредитен лимит, од домашна банка (види белешка 20).

Должнички хартии од вредност расположливи за продажба

	2019	2018
Државни обврзници	496.011	426.504
Удели во инвестициски фондови	90.817	-
	<u>496.011</u>	<u>517.321</u>
Котирани	5.542	13.575
Некотирани	490.469	503.746
	<u>496.011</u>	<u>517.321</u>

ВИНЕР Лайф - Виена Иншуранс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019
 (сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

15. Вложувања (продолжува)

Должнички хартии од вредност чувани за тргувanje

	2019	2018
Вложувања во инвестициски фондови	<u>292</u> <u>292</u>	-
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (некотирани)	<u>179.348</u> <u>179.348</u>	-

16. Орочени депозити

	2019	2018
Орочени депозити во домашни банки	<u>253.000</u> <u>1.219</u>	<u>221.773</u> <u>1.261</u>
Останати заеми	<u>254.219</u>	<u>223.035</u>

17. Побарувања по основа на осигурување и останати побарувања

	2019	2018
Побарувања произлезени од договори за осигурување	18.457	19.646
Побарувања по основ на финансиски вложувања	16.751	16.268
Останати побарувања	<u>31.885</u>	<u>35.482</u>
	<u>67.093</u>	<u>71.396</u>
Исправка на вредноста на побарувањата по основа на осигурување и останати побарувања	<u>(10.424)</u>	<u>(11.587)</u>
Побарувања по основа на осигурување и останати побарувања намалени за исправка на вредноста	<u>56.669</u>	<u>59.809</u>

Движењето на исправката на вредноста во текот на годината е како што следи:

	2019	2018
На 1 јануари:	(11.587)	(6.516)
дополнителна исправка на вредност:	-	(5.071)
ослободување на исправка на вредност:	<u>1.163</u>	-
На 31 декември	<u>(10.424)</u>	<u>(11.587)</u>

18. Парични средства и паричен еквивалент

	2019	2018
Парични средства во благајна	2	5
Парични средства во домашни банки	<u>50.751</u>	<u>34.558</u>
	<u>50.753</u>	<u>34.563</u>

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

19. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување

	2019		2018		Нето
	Бруто	Реосигурување	Бруто	Реосигурување	
Математичка резерва	516.995	(67.215)	449.780	425.690	(47.177) 378.513
Математичка резерва – трансфер на портфолио	5.201	-	5.201	9.193	- 9.193
Математичка резерва, каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	179.348	-	179.348	82.703	- 82.703
Преносна премија	5.527	(337)	5.190	5.140	(383) 4.757
Резерви за штети	12.323	(413)	11.910	13.213	(148) 13.065
	719.394	(67.965)	651.429	535.939	(47.708) 488.231

Во октомври 2014 година Друштвото склучи Договор за пренос на осигурително портфолио за животно осигурување со Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА. По добиена согласност од Агенцијата за Супервизија на осигурување, на 01 јануари 2015 година беше извршен трансфер на ова портфолио. Согласно договорот сите права и обврски по полисите во пренесеното портфолио се пренесуваат во целост на Друштвото. Со преземањето на портфолиот се превземаат 51 активна полиса, 13 капитализирани полиси, 37 истечени полиси и три рентни штети.

Вкупните резерви за ова портфолио во износ од 27.179 илјади денари, како и средствата издвоени за нив беа пренесени од Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА во Акционерското друштво за осигурување Винер Лајф.

На 31 декември 2019 во износот на вкупните резерви од трансферот на осигурителното портфолио за животно осигурување од Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА се вклучени: математички резерви во износ од 5.201 илјади денари (2018: 9.193 илјади денари).

(I) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување

	Осигурување од дополнителна незгода	Вкупно
Осигурување од живот		
Математичка резерва вклучувајќи и преносна премија	701.544	701.544
Преносна премија	-	5.527 5.527
Пренос за делот на реосигурителот	(67.215)	- (67.215)
Преносна премија - дел за реосигурителот	-	(337) (337)
Резерви за штети	2.495	9.828 12.323
Резерви за штети – дел за реосигурителот	-	(413) (413)
31 декември 2019	636.824	14.605 651.429

ВИНЕР Лайф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019
 (сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**19. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување
 (продолжува)**

**(I) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување
 (продолжува)**

	Осигурување од живот	Осигурување од дополнителна незгода	Вкупно
Математичка резерва вклучувајќи и преносна премија	517.586	-	517.586
Преносна премија		5.140	5.140
Пренос за делот на реосигурителот	(47.177)		(47.177)
Преносна премија - дел за реосигурителот	-	(383)	(383)
Резерви за штети	2.425	10.788	13.213
Резерви за штети – дел за реосигурителот	(94)	(54)	(148)
31 декември 2018	472.740	15.491	488.231

20. Останати обврски

	2019	2018
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	38.714	28.966
Обврски по основ на земени кредити од банки	61.500	61.500
Останати обврски	8.163	3.131
	108.377	93.597
 Краткорочен дел	108.377	32.135
Долгорочен дел	-	61.500
	108.377	93.635

На 30 ноември 2017 година Друштвото склучи договор со Шпаркасе Банка Македонија А.Д Скопје за користење на револвинг кредитен лимит во износ од МКД 61.500 илјади со рок на користење 36 месеци со фиксна каматна стапка од 1,60% на годишно ниво. Како обезбедување на револвинг кредитниот лимит Друштвото има залог на хартии од вредност (државни обврзници), кои се класифицирани како чувани до доспевање

21. Капитал и резерви

Акционерски капитал

	Обични акции	
	2019	2018
Во број на акции		
На 1 јануари - целосно платени	5.800	5.800
На 31 декември - целосно платени	5.800	5.800

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

21. Капитал и резерви (продолжува)

Акционерски капитал (продолжува)

На 31 декември 2019 година одобрениот акционерски капитал се состои од 5.800 обични акции со номинална вредност од ЕУР 1.000 по акција (2018: 5.800 обични акции со номинална вредност од ЕУР 1.000 по акција).

Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Согласно законската регулатива дивиденди може да се исплатуваат откако ќе бидат покриени сите акумулирани загуби. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Акционерската структура на Друштвото е:

% од акциите со право на глас

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	100%
---	------

22. Потенцијални и преземени обврски

Судски спорови

Периодично и во вообичаениот тек на работењето може да се примат тужби против Друштвото. Врз основа на сопствените проценки и внатрешни и надворешни професионални совети, раководството на Друштвото смета дека нема да настанат материјални загуби како резултат на судски спорови, односно затемувања на веќе признатите резерви кои се дел од овие финансиски извештаи.

23. Усогласеност со законската регулатива

На 31 декември 2019 година Друштвото ги исполнува барањата на Законот за супервизија на осигурување во врска со покривање на маргина на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот утврден во согласност со Законот за супервизија на осигурување како и средствата кои ги покриваат техничките резерви. Друштвото има доволно средства за покривање на техничката резерва и покривање на капиталот во целост.

На 31 декември 2019 година Друштвото прикажува капитални вложувања во субјект кој не е банка, што е 50,5% од капиталот на Друштвото (2018: 58,8%). Со измените во Законот за супервизија на осигурување (Службен весник 198/2018), новиот член 73-а им дава можност на друштвата за осигурување да инвестираат во поединечен субјект кој не е банка износ поголем од 10% од капиталот на друштвото за осигурување во случај кога инвестицијата е направена во државни хартии од вредност.

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

24. Трансакции со поврзани лица

Матично претпријатие и краен сопственик на Друштвото

Друштвото подружница е во целосна сопственост на Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Grup.

Трансакции со матично претпријатие

Состојба на крајот на годината и трансакции во текот на годината со VIENNA INSURANCE GRUP AG Winner Versicherung Gruppe во врска со годишниот трошок за хостирање и одржување за користење на VIG системите, како и фактура за имплементација на софтверот SAP New GL. Трансакциите и салда се следниве:

	2019	2018
Обврски	3.270	-
Трошоци	230	-
САП софтвер	3.228	-

Трансакции со поврзани страни - подружници на Матичното претпријатие

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со подружниците на Матичното претпријатие по основ на реосигурување во текот на годината биле како што следи:

	2019	2018
Побарувања		
Вкупни побарувања од реосигурителите	31.820	34.872
Обврски		
Обврски по основ на реосигурување	32.026	31.859
Обврски по основ на премија за реосигурување – депозитна премија	66.660	46.766
Резерви		
Резерва за пренесена премија – дел за реосигурителите	337	383
Резерва за бруто математичка резерва – дел за реосигурителите	67.215	41.177
Резерва за штети – дел за реосигурителите	413	148
Приходи и трошоци		
Бруто полисирана премија предадена на реосигурителите	(30.609)	(30.905)
Промена во резерва за пренесена премија – дел за реосигурителите	(46)	(17)
Приходи од провизии и надомести по основ на реосигурување	7.518	13.117
Бруто исплатени штети - дел за реосигурителите	4.408	3.155
Промена во резерва за штети – дел за реосигурителите	265	103
Промена во резерва за бруто математичка резерва – дел за реосигурителите	20.038	18.505
Трошоци за камати по депозитна премија	(1.417)	(935)

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

24. Трансакции со поврзани лица (продолжува)

**Трансакции со поврзани страни - подружници на Матичното претпријатие
(продолжува)**

*Состојба на крајот на годината и трансакции со подружници на матична компанија
поврзани со трансфер на портфолио и изнајмување на простории*

На 1 јануари 2015 беше извршен трансфер на осигурителното портфолио за животно осигурување од Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА на Акционерското друштво за осигурување Винер Лајф.

	2019	2018
Побарувања по основ на профитабилност на портфолио	-	307
Обврски по основ на профитабилност на портфолио	-	15
Приход по основ на пренесено портфолио	-	-
Приход по основ на штети	-	53
Трошок по основ на пренесено портфолио	-	15
Трошок по основ на закупнина и други услуги	2.485	2.540

Состојба на крајот на годината и трансакциите со подружниците на матичното друштво поврзани со услуги што се обезбедени според проектни договори, лиценцирање и одржување на системот на осигурување

	2019	2018
Обврски по основ на ИТ услуги	20	20
Трошоци по основ на ИТ услуги	1.557	1.559

Трансакции со клучното раководство

Вкупните надомести на клучното раководство на Друштвото, вклучени во Административни трошоци (види белешка 11) се како што следува:

	2019	2017
Краткорочни користи за вработените	<u>16.238</u>	<u>13.556</u>
	<u>16.238</u>	<u>13.556</u>

ВИНЕР Лайф - Виена Иншуранс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

25. Последователни настани

Кон крајот на 2019 година, за прв пат се појавија новини од Кина за COVID-19 (Коронавирус). Состојбата на крајот на годината беше дека ограничен број на случаи на непознат вирус се пријавени во Светската здравствена организација. Во првите неколку месеци од 2020 година вирусот се рашири на глобално ниво и неговото негативно влијание доби на интензитет. Раководството смета дека оваа појава е неприлагодлив последователен настан. Иако ситуацијата сè уште еволуира, состојба во моментот на издавање на овие финансиски извештаи, до денес немаше видливо влијание врз редовните деловни активности на компанијата, сепак идните ефекти не можат да бидат предвидени. Раководството внимателно ја следи состојбата и бара начини да го минимизираат влијанието, но падот на цените на акциите на глобалните берзи ќе влијае на објективните вредности во идните периоди на уделите во инвестициските фондови, вложувањата на средствата по основ на договорите за осигурување каде инвестицискиот ризик го превзема осигуреникот, доколку падот не се промени. До денот на издавање на финансиските извештаи, последователното намалување на објективната вредност на уделите во инвестициските фондови, презентирано во редот **ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)** изнесува 41.503 денари, во однос на вредноста заклучно со 31 декември 2019 година. Паралелно намалувањето се рефлектираше и на математичката резерва.